



PINWHEEL
AEROSPACE

ОГЛАС ЗА ПРАКСА ВО PINWHEEL AEROSPACE

ОТВОРЕНИ СЕ ПОВЕЌЕ МЕСТА

Pinwheel Aerospace е компанија во авиоиндустријата која е единствена од овој тип во Македонија. Ние сме базирани во Скопје но имаме и претставници ширум светот (Manchester UK, Brussels BE, Cincinnati US, и Toulouse FR). Pinwheel Aerospace работи на научна и истражувачка дејност (Research and Development) за системи во цивилна и воена авијација. Нашиот тим работи на иновативни и ефикасни решенија за авиоиндустријата што ќе придонесат до подобрување и зголемување на ефикасноста на воздушниот транспорт. Фокусот на Pinwheel Aerospace е на системи за оптимизација на аеродроми и воздушен простор, повеќенаменски беспилотни летала како и технологии во воената авијација.

Моментално бараме двајца високо мотивирани и инспирирани практиканти кои би ни се придружиле да бидат дел во нашите заеднички достигнувања.

ЕЛЕКТРО ИНЖЕНЕР – ЕДЕН ПРАКТИКАНТ

Практикантот ќе има можност да биде директно вклучен во проектирањето и изработката на нашите проекти како и решавањето на инженерските проблеми во оваа област. Практикантот ќе има можност да работи на:

- Aviation Systems Engineering
- Project Management

- Identify, troubleshoot and resolve problems
- Grant Proposal Writing and Preparation
- Mini Satellite Technology
- Secure Telecommunication Protocols
- Big Data Analytics and Aviation Open Data Sources (OpenSky Network)
- Airspace Modelling (SAAM toolkit)

Предност при изборот ќе имаат кандидатите со:

- Смер во Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ)
- Смер во Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)

СОФТВЕРСКИ ИНЖЕНЕР – ЕДЕН ПРАКТИКАНТ

Практикантот ќе има можност да биде директно вклучен во проектирањето и изработката на нашите проекти како и решавањето на инженерските проблеми во оваа област. Практикантот ќе има можност да работи на:

- Aviation Systems Engineering
- Practical experience with a wide variety of software engineering tasks
- Troubleshooting and deployment of software projects
- Project Management
- Grant Proposal Writing and Preparation
- Big Data Analytics and Aviation Open Data Sources (OpenSky Network)
- Airspace Modelling (SAAM toolkit)
- Validation and Testing

Предност при изборот ќе имаат кандидатите со:

- Смер во Софтверско инженерство и информациски системи
- Смер во Компјутерско инженерство

ADMINISTRATIVE/MARKETING ASSISTANT— ЕДЕН ПРАКТИКАНТ

Практикантот ќе има можност да биде директно вклучен во проектирањето и изработката на нашите проекти како и решавањето на менаџерските проблеми во оваа област. Практикантот ќе има можност да работи на:

- Perform market analysis and research on the latest trends
- Design and present new social media campaign ideas
- Monitor all social media platforms for trending news, ideas, and feedback
- Prepare detailed promotional presentations
- Grant Proposal Writing and Preparation
- Contribute to the creation of mock-ups, email campaigns, and social media content
- Establish and Maintain industry and academic collaborations
- Corporate management tasks

Нудиме одлична работна атмосфера, можност за професионален развој и соработки на меѓународно ниво, стекнување искуство на интернационално ниво како и работа со современи технологии.

Заинтересираните кандидати потребно е да достават своја кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на info@pinwheelaerospace.com

Огласот трае до 1ви Декември, 2019 година, 23.59 часот (Central European Time)